

## Генерално Собрание

20 ноември 2014

Шеесет и деветта сесија

### Втор Комитет

Точка 21 на Агендата

#### Глобализација и меѓузависност

Австрија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Кипар, Финска, Грузија, Германија, Грција, Израел, Италија, Јапонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малезија, Мароко, Холандија, Норвешка, Португалија, Република Кореа, Република Молдавија, Романија, Србија, Словачка, Шпанија, Украина и Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска: преработен нацрт текст

**Промовирање и поттикнување на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и транспарентноста на јавната администрација преку зајакнување на Врховните ревизорски институции**

*Генералното Собрание,*

*Повикувајќи се* на Резолуцијата на Обединетите нации 66/209 од 22 декември 2011 година,

*Повикувајќи се, исто така,* на обврските произлезени од резултатите на сите поголеми конференции и самити на Обединетите нации на теми од економијата, социјалните прашања и животната средина, вклучително завршниот документ од Конференцијата на Обединетите нации за одржлив развој насловен “Иднината која ја сакаме” (The future we want)<sup>1</sup>, Милениумската Декларација на Обединетите нации<sup>2</sup>, Исходот од Светскиот самит во 2005 година<sup>3</sup>, Консензусот од Меѓународната

---

<sup>1</sup> Видете Резолуција 66/288.

<sup>2</sup> Видете Резолуција 55/2.

<sup>3</sup> Видете Резолуција 60/1.

конференција за финансирање на развојот одржана во Монтереј<sup>4</sup>, Декларацијата од Доха за финансирање на развојот: завршен документ од follow-up меѓународната конференција за финансирање на развојот за разгледување на имплементацијата на Консензусот од Монтереј<sup>5</sup>, завршниот документ од пленарната седница на високо ниво на Генералното Собрание во врска со Милениумските развојни цели<sup>6</sup>, како и завршниот документ од специјалниот настан за следење на напорите за постигнување на Милениумските развојни цели<sup>7</sup>, Акцискиот план на Меѓународната конференција за население и развој<sup>8</sup>, клучните активности за понатамошно спроведување на Акцискиот план на Меѓународната конференција за население и развој<sup>9</sup> и Декларацијата од Пекинг<sup>10</sup>, како и Платформата за делување<sup>11</sup>

*Понатаму, повикувајќи се на* резолуциите на Генералното Собрание 67/290 од 9 јули 2013 година и 68/1 од 20 септември 2013 година, како и на министерската декларација од сегментот на високо ниво од сесијата на Економскиот и социјален Совет и политичкиот форум на високо ниво за одржлив развој,

*Повикувајќи се, понатаму,* на својата резолуција 68/309 од 10 септември 2014 година со која се поздравува извештајот на Отворената работна група за целите на одржливиот развој и се утврдува дека предлогот на Отворената работна група содржан во извештајот ќе претставува основа за интегрирање на целите на одржливиот развој во развојната агенда пост-2015, истовремено прифаќајќи дека ќе бидат земени во предвид и други видувања во процесот на меѓу-владини преговори на шеесет и деветтата сесија на Генералното Собрание,

---

<sup>4</sup> Извештај од Меѓународната конференција за финансирање на развојот, Монтереј, Мексико, 18-22 март 2002 година (*Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7)*), Поглавје I, резолуција 1, анекс.

<sup>5</sup> Резолуција 63/239, анекс.

<sup>6</sup> Види резолуција 65/1.

<sup>7</sup> Резолуција 68/6.

<sup>8</sup> Извештај од Меѓународната конференција за население и развој, Каиро, 5-13 септември 1994 година (*Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5-13 September 1994 (United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18)*), Поглавје I, резолуција 1, анекс.

<sup>9</sup> Резолуција S-21/2, анекс.

<sup>10</sup> Извештај од Четвртата Светска конференција за жените, Пекинг, 4-15 септември 1995 година (*Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13)*), Поглавје I, резолуција 1, анекс I.

<sup>11</sup> Ibid., анекс II.

*Нагласувајќи ја* потребата од подобрување на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и транспарентноста на јавната администрација,

*Нагласувајќи, исто така,* дека ефикасна, отчетна, ефективна и транспарентна јавна администрација игра клучна улога во имплементацијата на меѓународно прифатените развојни цели, вклучително Милениумските развојни цели,

*Истакнувајќи ја* потребата од градење капацитети како инструмент за промовирање на развојот, и поздравувајќи ја соработката на Меѓународната организација на Врховни ревизорски институции со ОН во тој поглед,

1. Потврдува дека Врховните ревизорски институции можат да ги извршуваат своите задачи објективно и ефективно само доколку се независни од субјектот на ревизија и заштитени од надворешно влијание;
2. Исто така, ја уважува значајната улога на Врховните ревизорски институции во промовирање на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и транспарентноста на јавната администрација, која придонесува за постигнување на националните развојни цели и приоритети, како и меѓународно прифатените развојни цели;
3. Високо ја цени работата на ИНТОСАИ за унапредување на ефикасноста, отчетноста, ефективноста и транспарентноста, како и за ефикасно и ефективно добивање и користење на јавни средства во корист на граѓаните;
4. Исто така ги уважува Декларацијата од Лима на водечки упатства за принципите во ревизијата од 1977 година<sup>12</sup> и Декларацијата од Мексико за независноста на Врховните ревизорски институции од 2007 година<sup>13</sup>, и ги поттикнува земјите членки да ги применуваат, на начин усогласен со националните институционални структури, принципите утврдени во овие Декларации;
5. Ги охрабрува земјите членки и релевантните институции на ОН да ја продолжат и интензивираат соработката со ИНТОСАИ, вклучително и во градењето на капацитети, со цел да промовираат добро управување на сите нивоа со обезбедување ефикасност, отчетност, ефективност и

---

<sup>12</sup> Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts, усвоена на IX Конгрес на ИНТОСАИ во Лима, 17-26 октомври 1977 година

<sup>13</sup> Mexico Declaration on Supreme Audit Institutions Independence, усвоена на XIX Конгрес на ИНТОСАИ во Мексико Сити, 5-10 ноември 2007 година

транспарентност преку зајакнати Врховни ревизорски институции и, каде што е соодветно, со подобрување на системите за јавни финансии;

6. Ја прифаќа улогата на Врховните ревизорски институции во поттикнувањето владина одговорност за употребата на ресурсите и нивната реализација во постигнувањето на развојните цели;
  7. Го зема во предвид интересот на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции во развојната агенда пост-2015;
  8. Ги поттикнува земјите членки да посветат должно внимание на независноста и градењето на капацитетите на Врховните ревизорски институции во согласност со нивните национални институционални структури, како и на подобрувањето на јавните сметководствени системи во согласност со националните развојни планови во контекст на развојната агенда пост-2015;
  9. Го нагласува значењето на продолжувањето на меѓународната соработка за поддршка на земјите во развој во градењето капацитети, знаење и добра пракса во врска со сметководството и ревизијата на јавните финансии.
-